



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **03/2012**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за Финансии**

I.1.2) Адреса: **ул. Даме Груев бр,14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **www.finance.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Иванка Нацева** Адреса на е-пошта: **ivanka.naseva@finance.gov.mk** Телефон/Факс: **02 3106 129/02 3106 711**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На следнава адреса

Министерство за финансии, ул. Даме Груев, бр. 14 - Скопје. Лице за контакт во врска со огласот Даниела Јанкова, (02)3106-709, mf_bnt_proektiranje@finance.gov.mk, Тендерската документација може да се подигне бесплатно на ЦД во Министерството за финансии на ул. М.Хаџивасилев Јасмин, бр. 50, први кат, канц. бр. 115

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи-Економија и финансии

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

изработка на проектна документација за градење на објектот на Министерството за финансии и проектантски надзор

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **7900000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка:**Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација и тоа: основен проект, проект на изведена состојба, проект за употреба и одржување, стручни консултации при подготовката на тендерската документација и спроведување на постапката за изградба на објектот, како и вршење на проектантски надзор за време на реализацијата на проектот во текот на изградбата на објектот

II.7) Референтна номенклатура за долелување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.9) Рамковна спогодба:**Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Економски најповолна понуда**

Елемент	Бодови
Цена	60
Квалитет на идејно решение	40

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција?**Не**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата:**Да [3,00%]**

IV.1.2) Изјава за сериозност:**Не**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [10,00%]**

IV.1.4) Авансно плаќање:**Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

- **Документ за регистрирана дејност**
- **лиценца "А" за проектирање издадена од надлежен орган**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

- 1) листа на услуги за проектирање извршени во последните три години, со вредности, површини, датуми и нарачателите на услугите (референтна листа) и најмалку една потврда за извршена услуга издадена од примателот на услугата наведена во референтната листа за квалитетно и навремено извршена услуга во последните 3 години;
- 2) список на стручниот кадар кој ќе биде ангажиран за реализација на предметот на набавката, наведени со име и презиме, струка, овластување, работно искуство.

Кон списокот треба да ги има приложено следниве докази:

- соодветни овластувања издадени од Комората на овластени архитекти и инженери,
- образец М1/М2 за вработените лица кај економскиот оператор а кои се наведени во списокот,
- изјави од стручните лица кои не се вработени кај економскиот оператор дека се согласни да бидат ангажирани во извршувањето на предметот на набавката кај економскиот оператор;
- биографија за секое лице од списокот (CV), со податоци за учество во проектирање на објекти со време и место на изведување.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

- 1) да има проектирано најмалку еден административен, административно-деловен или деловен објект, со површина на проектираниот објект поголема од 3.000 м², во последните три години;
- 2) да располага со стручен и технички кадар за извршување на предметот на набавката и тоа:
 - за главен проектант – дипломиран инженер архитект со работно искуство над 10 (десет) години, да има овластување "А" за проектирање издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на Република Македонија и да проектирал најмалку два проекти во последните 5 години во земјата или странство, а чија поединечна површина не е помала од 3.000 м²;
 - минимум 2 дипломирани инженери архитекти со овластување "А" за проектирање издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ;
 - минимум 2 дипломирани градежени инженери со овластување "А" за проектирање издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ;
 - минимум 2 дипломирани машински инженери за термо-технички инсталации со овластување "А" за проектирање издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ;
 - минимум 2 дипломирани електроинженери со овластување "А" за проектирање издадено од Комората на овластени архитекти и инженери на РМ.

Од ангажираниот стручен персонал најмалку 3 (три) лица да се вработени кај економскиот оператор

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до: **22.08.2012 во 12.00 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 денови**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

22.08.2012 во 12.00 часот Место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за финансии, на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин, бр.50, први кат, сала за состаноци.

V.6) Датум на објава: **01-08-2012**